



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 21 мај 1971
Скопје

Број 18

Год. XXVII

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

99.

Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 9 март 1971 година го претресе материјалот Традиционалните културно-уметнички манифестации во СР Македонија од поширок интерес за Републиката и на седницата одржана на 28 април 1971 година, согласно член 275 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

ЗАКЛУОЦИ

ЗА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ ВО РЕПУБЛИКАТА

Во последните десетина година во Републиката дејствуваат неколку значајни културни — уметнички манифестации. Тие израснаа како стремеж и потреба на определена средина да има свој амбиент, повод и можност за создавање на богат и интензивен културен живот со основно настојување да се има своја комуникација во културната сфера, преку кое се откриваат и се афирмираат културните и уметничките субјекти и вредности.

По својата форма и содржина, како и поради повеќегодишното дејствување културно-уметничките манифестации веќе станаа традиционални и со својата досегашна дејност, програмска насоченост, постигнати позитивни резултати и осведочени вредности значително придонесоа за развојот на нашата национална култура. Тие не само што ги презентираат нашите национални достигнувања во земјата и надвор од неа и со тоа означуваат реална шанса за меѓународна афирмација на македонската култура, туку со својата отвореност им овозможуваат и на други национални култури, во и надвор од нашата земја, да се поврзуваат со нашата и преку тоа да се врши заемно влијание.

Во основањето, организирањето и осмислувањето на овие културно-уметнички манифестации, во сите фази, од особено значење беше поткрепата на општествените и културните форуми, организациите и институциите преку материјален, општествен и културен третман, со што беа обезбедени основните услови за нивно дејствување.

Таа широка општествена поткрепа ќе треба и понатаму да се изразува и потврдува како во развивањето, унапредувањето и доусовршувањето на постојните манифестации, така и во поддржувањето на пројавените иницијативи за организирање на нови културно-уметнички манифестации, особено во оние региони каде што такви досега немало и за потребата од нови изразувања за оние творечки сфери што досега не се експонирани во вакви облици и начини. Ова не само заради евидентната потреба да се откријат нови културни жаришта, поводи и импулси, туку и да се овозможи да дојдат до израз оние творечки сили и настојувања што наполно ќе ја изразуваат, потврдуваат и продолжуваат постојната културна традиција.

Сето она што во изминатите години беше покажано и прикажано, без оглед на неминовните слабости и недоследности, е достигнување што охрабрува и поттикнува.

Натамошните настојувања за нивното унапредување и збогатување, заради посебното значење и вредностите што тие го имаат, бара пошироко, поорганизирано и посистематско учество на заедницата во создавањето на подобри материјални услови, програмска издиференцираност, натамошно развивање и одгледување на формите што ја докажаа својата вредност и нудење на нови облици и содржини.

Тргувајќи од изнесените констатации и ставови, Соборот ги донесува следните

ЗАКЛУОЦИ

1. За да можат да се реализираат подоследно изградените основни програмски концепции на постојните традиционални културно-уметнички манифестации, потребно е во нивните програми да се внесуваат иновации за концепциско доградување, диференцирање, усовршување и збогатување.

Програмите на некои од културно-уметничките манифестации, покрај јасното национално обележје, треба повидливо концепциски да ги издиференцираат облиците и содржините преку кои ќе можат поцелосно да се вклучат и афирмираат и другите култури — учесници во манифестацијата.

Културно-уметничките манифестации треба да бидат придружени со една дополнителна комуникативна програма на квалитетни приредби, средби, разговори, изложби, спектакуларни свечености, што по својата содржина не би го нарушиле јадрото на носечката концепција и би се вклопиле во општата физиономија на манифестацијата. При ова, особено треба да се нагласи потребата и научните установи и културните работници активно да се вклучат и ангажираат во организирањето на научно-стручни советувања.

За трајно обезбедување на вредностите што се презентираат и за изградувањето на траен систем на комуникација, нужна е поголема грижа за печатење, снимање и на друг начин трајно обезбедување на прикажаните вредности како и издавање на информативни билтени, каталози и друг информативен материјал.

2. Вистинскиот и трајниот растеж на манифестациите ќе се обезбеди со квалитетна програма која постојано треба да се дополнува и збогатува со нови вредности. Затоа треба да се вложуваат уште многу програмски напори за да се задржат и развијат досегашните достигнувања. При ова се нужни и корисни постојани критички преиспитувања на се она што го движи настојувањето за да се обезбеди нагорност во квалитетот од година во година. Повисокото рамниште на квалитетна програма го условува учеството на стручните здруженија и професионални установи од областа на културата што треба да се вклучуваат и максимално да се ангажираат во организирањето на манифестациите за да се обезбеди врвен квалитет.

Професионалното раководење односно комплетирањето со професионални кадри треба да се сфати како еден од условите за натамошен програмски растеж, особено кај најразвиените манифестации.

Професионалната критика, печатот, радиото и телевизијата треба со поголема ангажираност да учествуваат во вреднувањето на приредбите и особено во информирањето на јавноста заради нивно популаризирање и насочување за постигањето на уште подобри резултати.

3. Подолгорочното планирање и програмирање на дејностите и обезбедување на соодветни средства, е еден од основните предуслови за доследна, континуирана и квалитетна реализација на програмската концепција. Затоа е нужно да се пристапи кон подолгорочно планирање и да се обезбедат стабилни и достатни материјални средства со ангажирањето на сите оние за кои одржувањето на манифестацијата претставува не само општествена функција и грижа, туку и непосреден материјален интерес. Покрај поголемото издвојување на средства од Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности, ќе треба соодветно да се зголеми учеството на заинтересираните општини и работни организации, а особено од областа на угостителството и туризмот. Како особено заинтересирана институција за натамошниот развој на културно-уметничките манифестации чии приредби треба да вземат значителен дел во нејзината програма, РТВ — Скопје треба да претставува еден од постојаните учесници во нивното финансирање.

4. Постојаниот и усогласен развој на културно-уметничките манифестации со општите токови на општествениот живот нужно бара управувањето во нив да се постави врз самоуправна основа и да се констатира како интерес на Републиката, општините, заинтересираното стопанство и другите организации и здруженија.

5. Во идниот период треба да се поддржат и прифатат иницијативите за организирање на нови културно-уметнички манифестации што ќе имаат јасни програмски концепции, ќе означуваат несомнен прилог во општиот развој на нашата култура, ќе го збогатуваат културно-уметничкиот живот на соодветниот регион, и ќе претставуваат можност за изразување на оние творечки сфери кои досега не се експонирани на овој начин.

Новите иницијативи треба да водат сметка и да бидат ослободени од можните повторувања со програмските физиономии на постојните манифестации.

Во остварувањето на овие настојувања треба да се обезбеди јавно дефинирање на концепцијата на манифестацијата, да се привлечат што повеќе заинтересирани со реално проценување на можностите, за да се обезбеди и рамнотежа меѓу претензиите и остварливото.

Број 44-1727
7 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Просветно-културниот собор,
Драги Тозија, с. р.

100.

Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ на седницата одржана на 11 ноември 1970 година го претресе материјалот Марксистичкото образование на средношколската младина во СР Македонија и на седницата одржана на 28 април 1971, согласно член 275 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

ЗА МАРКСИСТИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА СРЕДНОШКОЛСКАТА МЛАДИНА

Во остварувањето на општите цели на образованието и воспитувањето и неговата општествена функција, марксистичкото образование на средношколската младина претставува едно од суштествените образовно-воспитни подрачја, зошто преку

него младината се воведува во усвојувањето на научниот поглед на светот и се запознава со суштината на општествено-економските односи за врз тие основи да ја развие критичката мисла и да ги сфати противречностите на општествените процеси.

Констатирајќи го ова, Соборот цени дека марксистичкото образование навлегува во сите пори на образовно-воспитниот процес и не се исцрпува со наставата по предметите — основи на науката за општеството со општественото уредување на СФРЈ и филозофијата, иако наставата по тие предмети во најголема мерка треба да придонесе за остварување на целите и задачите на образованието и воспитувањето на тој план.

Како посебно организирана и систематски осмислена целина, наставата по тие предмети има најголеми можности не само да ги оспособува учениците со разбирање да ги следат општествените процеси, но и лично да се ангажираат во борбата на напредните сили на општеството за ново и посовршено, развивајќи траен интерес кај нив за откривање на вистината, критичноста, креативноста и други хумани вредности.

Соборот констатира, меѓутоа, дека изложените цели и задачи не се остваруваат во доволна мерка во практиката. Незадоволителен е обемот и длабочината на знаењата и интересот кај учениците што го пројавуваат за нивно совладување.

Причините за ваквата состојба се многубројни, но особено се констатираат следните:

Третманот на наставата по наставните предмети во училиштата како целина не соодветствува на нивното посебно значење и важност во остварувањето на општите цели на образованието и воспитувањето. Загрижува појавата што часовите по овие предмети често служат како дополнување за наставниците од другите несоодветни стручни профили.

Наставничкиот кадар што ја изведува наставата по овие предмети е најзначаен фактор во реализирањето на погоре наведените цели и задачи, но неговата стручна и методска подготовка сè уште не задоволува.

Положбата ја влошува и недостигот на учебничката, методска и другата литература во оваа област. Загрижува констатацијата дека во последно време во Републиката речиси сосема е отсутно издавањето на марксистичка литература, било преводна, било оригинална. Не постои ни едно домашно издавачко претпријатие кое системно се занимава со издавање на литература од ваков вид.

Наставните планови и програми, исто така, придонесуваат за незадоволителните резултати. Во некои училишта овие предмети не се застапени со адекватен фонд на часови, но има и недоследности во работката на целите и задачите на наставата и во континуитетот на наставните содржини.

Изложените недостатоци и недоследности придонесуваат во изведувањето на наставата да доминира теоретскиот односно апстрактниот и вербален пристап и да се губи функционалната поврзаност со нашата општествена стварност. Ваквата поставеност на наставата има за последица учениците да не пројавуваат доволен интерес, недоволно да дискутираат за појавите и настаните од нашата општествена стварност, или, пак, сами да бараат одговори на прашањата од оваа област. Исто така, ваквата состојба има за последица и создавање на двојство на личноста, што не е без последица во животот на младите луѓе.

Имајќи ја предвид комплексноста на прашањето за марксистичкото образование на средношколската младина, кој не е проблем само на училиштата и неговите органи (наставничкиот совет, класните совети, класните раководители) младинската организација и ученичката заедница, туку и на заедницата, Соборот ги донесува следните

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Институциите за средно образование треба повеќе отколку досега да водат сметка при пополнувањето на работните места за наставниците по предметите основи на науката за општеството со општественото уредување на СФРЈ и по филозофија, да ги избираат оние кандидати кои во сегашните услови имаат најсоодветно високо образование за наставата по овие предмети.

2. За подобрувањето на постојната кадровска структура на наставниците што изведуват настава по овие предмети, значењето на перманентното стручно, педагошко-психолошко и методско усовршување станува сè поголемо. Иницијатори за ова усовршување треба да бидат институциите за средно образование, а носители наставничките факултети со поддршка од заедниците на образованието и Друштвото за филозофија и социологија на Македонија.

3. Радикалното и потрајно подобрување на квалификационата структура на наставничкиот кадар за основите на науката за општеството со општественото уредување на СФРЈ, бара неодоливо отворање на катедра за социологија на Филозофскиот факултет, која ќе подготвува наставнички кадар со соодветно високо образование.

4. За да се избегнат недостатоците во поглед на методското образование кај наставничкиот кадар што се подготвува на катедрата по филозофија, потребно е да се преземат мерки за воведување на настава по методика. Ова се однесува и на катедрата за социологија, откако таа ќе биде отворена.

5. Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност во распределбата на средствата треба да настојува и да води посебна политика за издавање на марксистичка литература. Покрај преведувањето на странска литература — класична и современа, посебно треба да се стимулира и творештвото од домашни автори.

6. Републичкиот завод за унапредување на школството, во соработка со соодветните институции и организации, треба да обрне посебно внимание на најцелисходни измени во наставните планови и програми по овие предмети, со цел за нивното осовременување и пофункционално поврзување со практиката.

7. Републичкиот завод за унапредување на школството ќе го проучи остварувањето на марксистичкото образование на средношколската младина и низ другите наставни предмети, организацијата на животот и работата на училиштата, воннаставните активности и ќе го информира Соборот за резултатите од ова проучување.

8. Републичкиот завод за унапредување на школството, следејќи го остварувањето на овие заклучоци, ќе го запознае Соборот со нивното реализирање.

9. Просветно-културниот собор смета дека е неопходно материјалот „Марксистичкото образование на средношколската младина во СР Македонија“ да се разгледа од советите за образование, при општинските собранија, институциите за средно образование, организацијата на младината и други општествено-политички организации, со цел да ги согледаат постигањата и пропустите во овој суштествен вид на образование.

Број 44-1728
7 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Просветно-културниот собор,
Драги Тозија, с. р.

101.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за заштита од градобижност („Службен весник на СРМ“ бр. 10/71), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЖНОСТ

I. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за заштита од градобижност, со мандат од 4 години, се именуваат и тоа:

а) за претседател

1. инж. МИЛАН КОСЕВ, секретар на Секретаријатот за земјоделство при Стопанската комора на Македонија.

б) за членови:

1. инж. КРСТЕ СИМОВСКИ, професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје;
2. КОСТАДИН МИХАЈЛОВСКИ, пратеник во Републичкиот собор на Собранието на СРМ;
3. инж. Трајан Николовски, директор на ЗИК „Градинар-лоза“ во Титов Велес;
4. д-р ДУШКО БОЦЕВСКИ, директор на Тунскиот комбинат во Прилеп;
5. инж. АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ, шеф на Планското одделение во ЗИК „Скопско Поле“ во Скопје;
6. ДУШКО ГИГОВСКИ, претседател на Собранието на општината Свети Николе;
7. ЦВЕТКО ЈАКИМОВСКИ, потпретседател на Собранието на општината Куманово;
8. ВАНЧО ПЕТРОВ, претседател на Собранието на општината Гевгелија;
9. инж. ПЕРО САСАЈКОВСКИ, директор на Конзорциумот „Македонија-плод“ во Ресен;
10. ПЕТАР ГАНЧЕВСКИ, потпретседател на Собранието на општината во Битола;
11. Александар АРСОВСКИ, на работа во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;
12. СРЕЧКО МАНЕВСКИ, пратеник во Стопанскиот собор на Собранието на СРМ;
13. АЛЕКСАНДАР МАНЕВСКИ, потпретседател на Собранието на град Скопје;
14. МИЛАН ПЕТРОВСКИ, советник во Заводот за осигурување на имоти и лица „Македонија“ во Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-946/1

14 април 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

102.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството:

— инж. МИЛАН АРСОВСКИ

— ПЕЈКО БЛАЖЕВСКИ

— д-р ИВАН НЕСТОРОВСКИ

— д-р инж. ТОМИСЛАВ ИВАНОВСКИ.

II. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството, со мандат од 4 години, се именуваат:

- БЕСИМЕ НУХИ, член на Републичката конференција на ССРМ Скопје;
- СПИРКО СТОЈЧЕВСКИ, претседател на Собранието на општината Крива Паланка;
- АЛЕКСАНДАР ИВАНОВСКИ, дипл. инженер — директор на Геолошкото биро во Битола;
- ВЕЛКО СТОЈЧЕВ, директор на Дирекцијата за кредитирање на стопанството во Стопанската банка на СРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-938/1 Претседател
20 април 1971 година на Извршниот совет,
Скопје д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

103.

Врз основа на член 74 од Законот за јавните патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 35/67), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта:

- ЧЕКИК ШЕФКИЈА
- ВАНЧО УНКОВСКИ
- БОРИС ЧАУШЕВ
- ТЕОДОСИЕ ПАУНОВСКИ
- ПЕРО ГАВРИЛСКИ
- БЛАЖЕ МИНОВСКИ
- ТОМЧЕ ШЕМОВ
- ПЕТАР ПЕТРОВ
- КИРО ПРОШЕВ.

II. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта, со мандат од две години, се именуваат:

1. Претставници на Републиката
 - ВЛАДО МУРАТОВСКИ, вршител на должноста директор на Генералната дирекција за обнова и изградба на Скопје;
 - ЛАЗО ДИНЕВСКИ, пратеник;
 - КОСТА ГУРКОВ, градежен инженер во Геолошкиот завод, Скопје.

2. Претставници на корисниците на јавните патишта:

- АЦО ПАВЛОВСКИ, директор на погонот ЖАС во ЖТП — Скопје;
- СТОЈАН ЧУЛАКОВСКИ, дипл. економист во Претпријатието „Транскоп“ — Битола;
- КРСТЕ ПАНГОВСКИ, директор на Интернационал-транспорт „Вардар“ — Скопје;
- КИРО МИЛЕВ, техн. директор на Претпријатието „Балкан-експрес“ — Штип.

3. Претставници на Претпријатието за јавни патишта „Македонија-пат“ — Скопје:

- СИМЕОН СМИЛЕВ, дипл. градежен инженер од погонот на Претпријатието „Македонија-пат“ — Т. Велес;
- РИСТО МАНЧЕВСКИ, градежен техничар во погонот на Претпријатието „Македонија-пат“ — Штип.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-376/1 Претседател
20 април 1971 година на Извршниот совет,
Скопје д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

104.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“ бр. 37/64), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за води на:

- д-р инж. МИЛОРАД СИБИНОВИЌ
- инж. АНГЕЛКО НИКОЛОВСКИ
- МИТО ПЕЛОВСКИ
- КИРО НИКОЛОВСКИ.

II. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за води, со мандат од две години, се именуваат:

- инж. АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВСКИ, советник во Дирекцијата за регулација на реката Вардар — Скопје;
- БЛАЖЕ ШОПОВ, потпретседател на Собранието на општината Штип;
- ЛАЗО ПОПАЗАРОВ, електро-инженер во Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје,
- ДИМИТАР АНДРЕЕВСКИ, пратеник во Стопанскиот собор на Собранието на СРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-939/1
20 април 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

105.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и членот 37 и 94 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70 и 15/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје, на седницата одржана на 29 април 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ, ЗА ИЗНОСОТ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ПРАВО НА ТОЈ ДОДАТОК

I

Во точката II од Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање, за износот на заштитниот додаток и другите услови за обезбедување, користење и губење право на тој додаток („Службен весник на СРМ“ бр. 8/71) бројката „400“ се заменува со бројката „450“.

II

Определувањето на новиот износ на заштитниот додаток на корисниците на тој додаток што ќе бидат затечени како такви на 1 јули 1971 година според граничниот износ на најниското пензиско примање утврден со точката I од оваа одлука ќе се изврши од Републичкиот завод за социјално осигурување по службена должност, без донесување на писмени решенија.

По барање на корисникот на заштитниот додаток, надлежниот комунален завод за социјално осигурување е должен да му издаде писмено решение за определување износот на заштитниот додаток со образложение.

III

На корисниците на заштитен додаток до 31 декември 1970 година, на кои правото на тој додаток им престанало поради тоа што усогласената пензија според Одлуката за усогласување на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега според одредбите на членовите 97 и 102 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 31/70) им била поголема од граничниот износ на најниското пензиско примање определен според Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање, износот на заштитниот додаток и условите за добивање, користење и губење граво на тој додаток („Службен весник на СРМ“ бр. 8/71), ќе им се определи повторно заштитен додаток сметано од 1 јули 1971 година доколку усогласената пензија им е помала од граничниот износ на најниското пензиско примање определен по оваа одлука и до колку ги исполнуваат пропишаните услови за добивање право на тој додаток.

Решение за признавање право на заштитен додаток на лицата од претходниот став донесува надлежниот комунален завод за социјално осигурување по барање од корисникот.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1971 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ
Бр. 01-1218/1

29 април 1971 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

106.

Врз основа на членот 22 став 1 точка 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), членот 82 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 10/65, 14/66, 1/67, 23/67, 56/69 и 15/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје, на седницата одржана на 29 април 1971 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА**

I

Додатокот за помош и нега на инвалидите на трудот од I категорија на инвалидност и на слепите лица во смисла на членот 81 став 1 и 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување се определува во височина од 350 динари.

II

Зголемувањето на, додатокот за помош и нега според одредбите на оваа одлука на затечените корисници на тој додаток на денот на влегувањето во сила на одлуката ќе се изврши од Републичкиот завод за социјално осигурување по службена должност, без донесување на писмени решенија.

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на додатокот за помош и нега („Службен весник на СРМ“ бр. 15/70).

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1971 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ
Бр. 01-1219/1

29 април 1971 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Пред Окружниот суд во Скопје, е заведен спор по тужбата на тужителката Блажевска Слободанка од Скопје, против тужениот Блажевски Митре, сега со непознато место на живеење, за развод на брак, вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се поканува тужениот Блажевски Митре, во рок од 30 дена да се јави лично во судот или да ја достави сегашната адреса, Во колку во одредениот рок не се јави, ќе му се постави привремен старател, во смисла на чл. 77 од ЗПП, кој ќе го застапува во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1358/71.
(42)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар, по правната работа на тужителот Алија Шејза од село Врањовце, против тужениот Алии Самет од село Врањовце, сега со непознато место на живеење, на работа во странство, заради раскинување на договор за доживотна издршка. на тужениот му постави привремен застапник Абдули Хирија од село Врањовци, согласно член 77 и 79 од ЗПП, бидејќи на тужениот му е непознато местожителството и нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот сè додека тужениот и неговиот полномошник не се појават пред судов односно додека органот на старателството не го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 46 од 17. VI. 1970 год.
(37)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води оставинска постапка за расправување на оставината на пок. Пејчиновиќ Малинка, бивша од село Чајле, Гостиварско, а која умрела 1962 година. Меѓу другите наследници ги оставила и внуците Пејчиновиќи Ратомир и Пејчиновиќи Чедомир, кои сега живеат во Канада со непозната адреса.

Се повикуваат наследниците Пејчиновиќи Ратомир и Пејчиновиќи Чедомир во рок од една година да се јават лично пред овој суд или тоа да го сторат нивните полномошници. Во колку во оп-

ределениот рок гореспоменатите не се јават, судот ќе ја расправи оставината согласно со одредбите од чл. 217 ст. 4 од ЗН.

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 96/69 од 2. XII. 1970 год. (38)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води оставинска постапка за расправување на оставината од пок. Имери Шерифе, бивш од село Тануше, Гостиварско, а која умрела 1951 година. Меѓу другите наследници го оставила и синот Имери Ајет, кој сега живее во НР Албанија, со непозната адреса. Се повикува наследникот Имери Ајет во рок од една година да се јави лично пред овој суд или тоа да го стори неговиот полномошник.

Во колку во определениот рок наследникот не се јави сам или неговиот полномошник, судот ќе ја расправи оставината согласно со одредбите од чл. 217 ст. 4 од ЗН.

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 25 од 2. XII. 1970 година. (39)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 767, страна 505, книга VI е запишана под фирма: Претпријатие за меѓународен автотранспорт и шпедиција „Транскоп“, ул. „Максим Горки“ бр. 6 — Скопје — Самостојна организација на здружен труд за меѓународна шпедиција — Скопје, ул. „Борис Кидрич“ бр. 22, која е основана согласно со одлуката бр. 40/4 од 12. XI. 1970 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Предмет на работењето на единицата е обавување на шпедитерски услуги во земјата и странство, меѓународна шпедиција, локо-шпедиција, утовар, растовар, претовар на стоки со своја и изнајмена работна рака и посредување при осигурувањето на стоката.

Самостојната организација на здружен труд без својство на правно лице ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Гаврилоски Петар, генерален директор на Претпријатието за меѓународен авто-транспорт и шпедиција „Транскоп“ — Скопје и Борис Георгиевски, — директор на Самостојната организација на здружен труд, без својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 49 од 15. I. 1971 година. (134)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 256, книга VI е запишана под фирма: „Газела“ — индустрија за чевли и гумени производи — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Титов Велес, ул. „Коле Неделков“ бр. 2. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чевли и гумени производи.

Продавницата е основана од „Газела“ — индустрија за чевли и гумени производи — Скопје, со одлуката на работничкиот совет.

Раководител на продавницата е Благој Димов. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие — трговската мрежа директорот Најдовски Нацко и пом. директорот Ивановски Крсто.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 389/69 од 8. I. 1971 година. (135)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 287, книга I е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ — Тетово — Организација на здружен труд без свој-

ство на правно лице — Продавница број 53 во Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр. 53. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ — Тетово, со одлуката од одржаната седница на 15. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Стојковска Вера.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 342/69 од 8. I. 1971 година. (136)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 434, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, Самостојна организација „Банат“ увоз-извоз — Скопје, Продавница број 8, ул. „Маршал Тито“ бр. 60 — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало брашно и сите видови мелнички производи, сточна храна и др. и зрнести производи.

Раководител на продавницата е Спировски Бојин.

Продавницата е основана со присоединувањето на Претпријатието „Банат“ — Скопје кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со решението на овој суд Фи. бр. 177/66.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — организацијата означена во решението, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 298/70 од 22. I. 1971 година. (179)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 434, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација „Банат“ увоз-извоз — Скопје — Продавница бр. 18, ул. „54“ бр. 53-а — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на брашно, сточна храна, мелнички производи и друга зрнеста стока.

Раководител на продавницата е Јуруковски Велимир.

Продавницата е основана со присоединување на Претпријатието „Банат“ — Скопје кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со решението бр. 177/66 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува организацијата означена во решението, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 299/70 од 22. I. 1971 година. (180)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 435, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, Самостојна организација „Банат“ увоз-извоз — Скопје, Продавница број 19 во село Сингелик. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на брашно, сите мелнички производи, сточна храна и други зрнести производи.

Раководител на продавницата е Стевковски Санде.

Продавницата е основана со присоединување на Претпријатието „Банат“ — Скопје кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со решението на овој суд Фи. бр. 177/66.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува организацијата означена во решението, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 300/70 од 25. I. 1971 година. (181)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 435, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација „Банат“ — извоз-увоз — Скопје — Продавница број 1, ул. „Цветан Димов“ бр. 14 — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на брашно и сите други видови мелнични производи, сточна храна и други зрнести производи.

Раководител на продавницата е Амзо Ејупов.

Продавницата е основана со присоединување на Претпријатието „Банат“ — Скопје, согласно со решението на овој суд, Фи. бр. 177/66.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — организацијата означена во решението, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 301/70 од 25. I. 1971 година. (182)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 435, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација „Банат“ увоз-извоз — Скопје, Продавница број 6, ул. „171“ населба Сарај — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на брашно и сите видови мелнични производи, сточна храна и други зрнести производи.

Раководител на продавницата е Борислав Поповски.

Продавницата е основана со присоединување на Претпријатието „Банат“ — Скопје кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со решението на овој суд, Фи. бр. 177/66.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Организацијата означена во решението, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 302/70 од 25. I. 1971 година. (183)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 435, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, Самостојна организација „Банат“ увоз-извоз — Скопје, Продавница број 10, ул. „820“ бр. 129 — Маџари — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на брашно и сите други видови мелнични производи, сточна храна и други зрнести производи.

Раководител на продавницата е Трајковски Петар.

Продавницата е основана со присоединување на Претпријатието „Банат“ — Скопје кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со решението на овој суд, Фи. бр. 177/66.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува организацијата во решението, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 303/70 од 22. I. 1971 година. (184)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 436, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација „Банат“ увоз извоз — Скопје — Продавница бр. 13, ул. „1210“ бб. населба Шуто Оризари, Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на сите видови мелнички производи, брашно, сточна храна и други зрнести производи.

Раководител на продавницата е Нијази Ахмет. Продавницата е основана со соединување на Претпријатието „Банат“ — Скопје кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со решението на овој суд, Фи. бр. 177/66.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува самостојната организација означена во решението, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 305/70 од 25. I. 1971 година. (185)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 436, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација „Банат“ увоз-извоз — Скопје — Продавница број 15, ул. „Маршал Тито“ бб. — Петровец, Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на брашно, сите видови мелнички производи, сточна храна и други зрнести производи.

Раководител на продавницата е Теофиловски Глигор.

Продавницата е основана со присоединување на Претпријатието „Банат“ — Скопје кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со решението на овој суд, Фи. бр. 177/66.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува организацијата означена со решението, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 306/70 од 25. I. 1971 година. (186)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 496, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација „Банат“ увоз-извоз — Скопје — Продавница број 17 — Драчево, Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на брашно и сите видови мелнички производи, сточна храна и други зрнести производи.

Раководител на продавницата е Трпковски Славе.

Продавницата е основана со присоединувањето на Претпријатието „Банат“ — Скопје, кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со решението на овој суд, Фи. бр. 177/66.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува организацијата означена во решението, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 307/70 од 25. I. 1971 година. (187)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 477, книга VI е запишано следното: Кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, се присоединува Шумско-индустрискиот комбинат „Осогово“ — Крива Паланка, со одлуката бр. 01-680/1 од 28. IV. 1970 година на работничкиот совет на Шумско-индустрискиот комбинат „Осогово“ — Крива Паланка, од одржаната седница на 3. IV. 1970 година и одлуката бр. 02-7564/1 од 17. III. 1970 година на централниот работнички совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, од одржаната седница на 7. III. 1970 година како самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице „Треска“ — Крива Паланка, со следните податоци:

Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице „Треска“ — Крива Паланка. Предмет на работењето на самостојната организација е ќе врши надзор и чување на приватни шуми доколку за тоа добие посебно овластување; стопанисување со сите шуми од опште-

ствена сопственост; врши одгледување, нега, заштита на постојниот шумски фонд; Ке ги користи зрелите за сеча шумски комплекси на најрационален начин; Ке врши мелиорација на млади и деградирани шуми; Ке се занимава со земјоделско производство на шумски земјишта; Ке гради извозни и дотурни патишта; Ке произведува посадо-чен материјал за пошумувањето; Ке врши пошумување на големи земјишта и конверзија и интри-дукција на постојаните шуми; Ке произведува про-изводи од споредни продукти на шума, како што се: вар, кумур, лековити растенија и др., Ке може да врши тов на добиток на планинските пасишта; Ке врши уредување на шумите; Ке врши транспорт на дрвни сортименти и споредни производи, про-изведени од сопствено работење; Ке врши проек-тирање, градење и одржување на шумските кому-никации и згради; Ке врши оправка и одржување на машините за потребите на шумарството и шум-ското градежништво, Ке врши продажба на мало на главни и споредни шумски производи, и финална преработка на дрво; одгледување, обнова и зашти-та на шумите, производство на споредни шумски производи како што се: вар, камен, дрвен јаглен и друго, експлоатација на шуми; дрвна индустрија и тоа: механичка преработка на дрво, финална пре-работка на дрвото, градежна столарија и друго, продажба, на мало и големо, на производи од соп-ствено производство и производи на кооперантите; покрај наведената основна дејност врши и по-мощни работи како што се: механичка работилни-ца за одржување на машински парк, транспортните средства и вршење на услуги од оваа дејност; транспорт — превоз на производи од кооперантите; споредна дејност: изградба на шумски комуника-ции, шумски градежни работи, собирање на според-ни шумски производи, плодови, испаша и градење на објекти во сопствена режија; транспорт, — пре-воз на производи од сопствено производство или за своја преработка и превоз на производи на коо-перантите. Оваа дејност во иднина се менува и гласи: Транспорт — јавен превоз на стоки со соп-ствени производни средства.

Самостојната организација е основана со присо-единување на Шумско-индустрискиот комбинат „Осогово“ — Крива Паланка, кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје.

Раководител на самостојната организација е Срчоков Димитар.

Самостојната организација Ке ја потпишува, за-должува и раздолжува во границите на овласту-вањето Срчоков Димитар, раководител.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 573 од 6. XI. 1970 година. (1977)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 301, страна 373, книга IV е запишано след-ното: За нов потписник на Фабриката за цемент „Усје“ — Скопје е назначен Гушков инженер Ри-сто, технички директор, кој истата Ке ја потпи-шува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потпис-ници и тоа: Мојсов инженер Кочо, директор, Ду-ковски Крсто, раководител на комерцијалната служба, Голубовиќ Радослав Драган, Вергилија Мазнева и Јосифовски Борис, сметано од 23. VI. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 519 од 28. VII. 1970 година. (1981)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1030, страна 105, книга V е запишано след-ното: Претставништвото во Скопје, на ул. „95“ бр. 10, на „Дерма“ — претпријатие за промет со кожи, хемикалии, пластични маси и технички материја-ли, увоз-извоз — Загреб, се преселува од ул. „95“

бр. 10, на улица „Кукушка“ бр. 17 во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 102/69 од 10. XI. 1970 година. (1983)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 456, страна 1266, книга I е запишано след-ното: Фирмата на „Занат сервис Македонија“ — сервис за снабдување на занаетчиството и комунал-ните организации во СРМ со репродукционен мате-ријал и опрема и промет со готови занаетчиски производи, на големо и мало — Скопје, согласно со одлуката бр. 4535 на работничкиот совет се ме-нува и гласи: „Занат сервис Македонија“ — сер-вис за снабдување на занаетчиството и трговијата, на големо и мало — Скопје.

Дејноста на споменатиот сервис се проширува и со: снабдување на занаетчиите со сите репрома-теријали, купување и продавање на занаетчиски производи и посредување при купопродавање на занаетчиски производи; трговија на големо и мало со: железарска и метална стока, велосипеди, ма-шини за шиене и прибор, електротехнички мате-ријали; градежни материјали во целост; санитар-ни и инсталациони материјали; стакло, порцелан и керамичка стока; бои, лакови, хемикалии и при-бор; кожа, седларско-ременарска стока и прибор; крзнена стока; производи од гума, каучук и пла-стични маси; текстил, кратка и плетена стока и конфекција; галантериска и базарска стока и играчки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 839 од 30. X. 1970 година. (1985)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1112, страна 587, книга V е запишано след-ното: Дејноста на Претпријатието за електро-водо-вод и канализација „Електроводомонт“ — Скопје, ул. „Беласица“ бр. 6, согласно со одлуката бр. 908 од 4. XI. 1970 година на работничкиот совет од одр-жаната седница на 3. XI. 1970 година се проши-рува и со промет, на големо и мало, со текстилна галантерија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 554 од 11. XI. 1970 година. (1989)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 895, страна 241, книга II е запишано след-ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие, на големо и ма-ло, за снабдување на земјоделството и домаќинство-то „Механика“ — Титов Велес, бидејќи се присо-единува кон Трговското претпријатие на големо за градежни материјали, огревно дрво и јаглен „Даб“ — Титов Велес, согласно со одлуката бр. 168 од 24. III. 1969 година на работничките совети на двете претпријатија од одржаната седница на 14. III. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 260/69 од 20. XI. 1970 година. (1990)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. X. 1970 година, рег. бр. 9/61, книга I е запиша-но следното: На Тромбевски Васко, в.д. директор на Претпријатието за ремонт и поправки на зем-јоделски машини и орудија „Механика“ — Битола, му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор е поставен Васил Гагачев, кој покрај досегашниот потписник Буцевски Методи-ја, шеф на сметководниот сектор, Ке го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 532/70 год. (2013)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 2. X. 1970 година, рег. бр. 213/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Петар Георгиев Тасевски, директор на Комуналното претпријатие „Водовод и бањи“ — Битола.

Се овластува за потпишување Мицевски Ристов Благој, директор, покрај досегашните потписници Миле Петров Димов, раководител на финансиско-сметководната служба, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 513/70. (2015)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. X. 1970 година, рег. бр. 9/70, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Манески Благоја, в.д. директор на Проектанското биро „Техника“ од Охрид.

За в.д. директор е поставена Талева Добринка, која е овластена за потпишување на проектантското биро.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 531/70. (2016)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. X. 1970 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Каранфил Ристевски, директор на Земјоделската задруга „Илинден“, село Стење, Ресен.

За в.д. директор е поставен Поповски Александар, кој ќе ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 530/70. (2017)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. X. 1970 година, рег. бр. 26/56, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Автотуристичкото претпријатие „Пелагонија-турист“ од Прилеп, уште со продажба на нафта и производи од нафта.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 533/70. (2018)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. X. 1970 година, рег. бр. 2/58, книга III е запишано следното: Продавницата во Струга, на Фабриката за волнена, памучна и свилена трикотажа „Стружанка“ од Струга, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кај овој суд, поради присоединување кон Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 23-4450 од 25. IX. 1970 година од работничкиот совет на Фабриката „Стружанка“ од Струга и одлуката бр. 02-2078 од 2. IX. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 514/70. (2019)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 421, страна 465, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата „Планика“, на ул. „7 Ноември“ бр. 13 во Гевгелија поради укинување со одлуката од 17. VIII. 1970 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 688 од 14. XI. 1970 година. (2061)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 515, страна 1119, книга II е запишано след-

ното: Досегашниот раководител на Продавницата во Гевгелија, на Индустијата за падобрани и конфекција „Клуз“ — Београд, Трајче Минов е разрешен од должност. За нов раководител на истата е назначена Варјактарова Нада, која нема да биде потписник. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 186/69 од 20. XI. 1970 година. (2062)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 201, страна 539, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Кавадарци на Југословенскиот комбинат на гума и обувки „Борово“ од Борово, Милошевски Лазар е разрешен од должност и за раководител на истата е назначен Андоновски Љупчо, кој е само административен. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие, сметано од 16. II. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 132 од 17. XI. 1970 година. (2063)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 902, страна 263, книга IV е запишано следното: Согласно со одлуката бр. 01-56/1 од 26. II. 1969 година на Управниот одбор на Деловното здружение на водостопанските организации на СРМ — Скопје, за нова членка на споменатото здружение се прима Водната заедница „Преспанско Езеро“ од Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 188/69 од 20. XI. 1970 година. (2064)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 830, страна 973, книга III е запишано следното: Фирмата на Продавницата во Скопје, на ул. „Илинденска“ бр. 34, на Трговското претпријатие за промет со кожа, прибор, пластична маса и гума, на големо и мало „Ангрокожа“ — Белград, се менува и гласи: Трговско претпријатие „Конекс“ — Белград — Продавница во Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 34, согласно со решението бр. 3443/69 од 19. XII. 1969 год. на Окружниот стопански суд во Белград.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 34 од 18. XI. 1970 година. (2066)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 933, страна 453, книга IV е запишано следното: Досегашниот раководител на Претставништвото во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 46, на Претпријатието „Унион импекс“ — Сарајево, Јанакиев Димче е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на споменатото претставништво е назначен Фрицханд Бранко, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 4. III. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 208/69 од 25. XI. 1970 година. (2070)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1074, страна 339, книга V е запишано следното: Седиштето на „Бабуна“ — електро-водоинсталатерската задруга — Скопје, се преселува од ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 104, во Скопје, на ул. „805“ бр. 6, во Скопје — Автокоманда.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 40 од 19. XI. 1970 година. (2071)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 457, страна 506, книга VI е запишано след-

ното: Фирмата на Продавницата во Скопје, ул. „Караорман“ бр. 9, на Претпријатието за производство и преработка на обоени метали „Илинден“ — Скопје се менува и гласи: Продавница во Скопје, ул. „Караорман“ бр. 9, на Фабриката за обоени метали „Купром“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 07-1242 од 16. X. 1969 година на работничкиот совет од одржаната седница на 16. X. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 9 од 20. XI. 1970 година. (2075)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 887, страна 145, книга IV е запишано следното: Фирмата на Складот во Скопје, ул. „Фестивалска сала — сајмиште“ на Трговското претпријатие за промет со кожа и прибор, на големо „Ангрокожа“ — Белград, се менува и гласи: Трговско претпријатие „Конекс“ — Белград — Склад во Скопје, ул. „Фестивалска сала — сајмиште“, согласно со решението бр. 3443/69 од 19. XII. 1969 година на Окружниот стопански суд — Белград.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 33 од 18. XI. 1970 година. (2074)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 446, страна 651, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, Продавницата во Титов Велес, ул. „Коле Неделковски“ бр. 2, на Претпријатието „Рефлекс“ — Белград, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 24. X. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 23/69 од 17. XI. 1970 година. (2079)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 203, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Кожара „Куманово“ — Куманово и тоа: Домузлиски Величков Димчо, директор, Крстевски Насков Трајко, финансиски директор и Пешевски Благоја Јован, шеф на сметководството, им престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на Кожара „Куманово“ — Куманово, е назначен Пешевски Благоја Јован, дипломиран инженер, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначените потписници Поповиќ Мане Драгољуб, раководител на набавното одделение и Петровски Богданов Растислав, контер и книговодител на основни средства, сметано од 17. IX. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 826/69 од 30. VI. 1970 година. (1445)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 308, страна 803, книга I е запишано следното: Фирмата на Претставништвото во Скопје, ул. „Крушевска“ бр. 21, на Претпријатието „Меркур“ за меѓународна трговија, застапништва и консигнациони складишта — Загреб, се менува и гласи: „Меркур“ — претпријатие за надворешна трговија — Загреб — Претставништво во Скопје, согласно со решението Фи. бр. 2459/70-2 од 12. VIII. 1970 година на Окружниот стопански суд — Загреб, извод од регистарот и одлуката на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 981/68 од 12. XI. 1970 година. (2065)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1223, страна 1177, книга V е запишано следното: Фирмата на Електроинсталатерската услужна задруга „Напон“ — Скопје, согласно со одлу-

ката на работничкиот совет од одржаната седница на 11. IV. 1970 година, се менува и гласи: Електроинсталатерска механичка услужна задруга „Напон“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 310 од 3. VI. 1970 година. (1074)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 332, страна 1561, книга I е запишано следното: Се симнува присилната управа над Текстилната фабрика — Гостивар, со решението бр. 0201-2327/1 од 14. VII. 1969 година, на Собранието на општината Гостивар.

На досегашниот потписник Дуцевски Ѓоре, присилен управник, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на фабриката е назначен Иван Бундалески, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето со новоназначениот потписник, шеф на сметководството, сметано од 5. VIII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Текстилната фабрика — Гостивар е конституирана на 2. VII. 1969 година, согласно со записникот број 420 од 2. VII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 725/69 од 10. IX. 1970 година. (1479)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 218, страна 51, книга II е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие, на мало и големо, „Напредок“ — село Липково, Кумановско, согласно со одлуката бр. 429 од 4. V. 1968 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 7. IV. 1969 година, се проширува и со режење на графа со мотор — циркулар на градежен материјал, со помош на струја.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 567/68 од 25. IX. 1970 година. (1787)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 257, страна 73, книга II е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за откуп, преработка и промет со месо и месни производи, млеко и млечни производи, леб и печиво — „Прехрана“ — Тетово, согласно со одлуката бр. 02/96 од 6. VIII. 1970 година, на работничкиот совет, од одржаната седница на 9. III. 1970 година, се проширува и со: Откуп и продажба на кожи, продажба на колонијални стоки и откуп и продажба на земјоделски производи и кооперација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 662 од 30. IX. 1970 година. (1845)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1286, страна 54, книга VI е запишано следното: Седиштето на Трговското претпријатие, на големо и мало, „Народна техника“ — Скопје, согласно со одлуката на советот на работната заедница, од одржаната седница на 18. IV. 1970 година, се преселува од ул. „Стив Наумов“ бр. 88 во Скопје, на ул. „157“ бр. 20.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 547 од 26. X. 1970 година. (1931)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 499, страна 1412, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Првата услужна занаетчиска задруга „Атом“ — Скопје, Стојановски Славе, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на задругата е назначен Зариќ Радослав, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со

стариот регистриран потписник Блажевски Доксе, шеф на сметководството, сметано од 29. VII. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 638 од 30. X. 1970 година. (1935)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 814, страна 825, книга III е запишано следното: се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, Претставништвото во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 29, на „Аутотехна“ — Загреб, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 10. II. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 187/69 од 25. XI. 1970 година. (2068)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 499, страна 1412, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Првата услужна занаетчиска задруга „Атом“ — Скопје, Стојановски Славе, е назначен за директор и на таа должност ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата со новоназначениот потписник Блажевски Доксе, шеф на сметководството, сметано од 9. VII. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 803/68 од 18. IX. 1970 година. (1936)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 841, страна 1043, книга III е запишано следното: На досегашниот директор на Занаетчиско-електромеханичарската и инсталерска задруга „Карпош“ — Скопје, Томислав Попов, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на споменатата задруга е назначен Даниловски Благоја, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 10. I. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 19/69 од 13. XI. 1970 година. (2069)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1261, страна 346, книга VI е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Земјоделскиот задружен комбинат — Скопје, Димитар Дацевски е назначен за директор, со одлуката бр. 02-158 од 11. I. 1969 година на задружниот совет и на оваа должност ќе го потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот со старите регистрирани потписници и тоа: пом. директорот Тодоровски Велимир и Младеновски Јован, работник во сметководството, сметано од 29. I. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 92/69 од 15. IX. 1970 година. (1624)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 382, страна 1027, книга I е запишано следното: Фирмата на Претставништвото во Скопје, ул. „370“ бр. 1 на „Балканија“ — застапништво на странски фирми — Белград се менува и гласи: „Балканија“ — претпријатие за надворешна и внатрешна трговија — Белград — Претставништво во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 68.

Дејноста на споменатото претставништво се проширува и со продажба на големо и мало во внатрешниот промет и тоа: патни моторни возила, делови, прибор и гуми за моторни возила.

Досегашниот раководител на споменатото претставништво Миланка Антонова е разрешена од должност и ѝ престанува правото за потпишување.

За раководител на Претставништвото е назначен Димчовски Мирко, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето од 28. I. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 85 од 26. II. 1970 година. (401)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 461, страна 288, книга VI е запишано следното: Трговското претпријатие на големо и мало „Тргокооп“ — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 75 — Скопје, се преселува на ул. „275“ бб, населба „Козле“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 648 од 11. IX. 1970 година. (1618)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 461, страна 288, книга VI е запишано следното: Досегашниот директор на Трговското претпријатие на големо и мало „Тргокооп“ — Скопје, Качурков Кочо, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов директор на претпријатието, со решението бр. 05-1462 од 12. XI. 1968 година на работничкиот совет е назначен Атанасов Лазо, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието, во рамките на своето овластување, заедно со стариот регистриран потписник Џон Јосиф Јак.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 649 од 11. VIII. 1970 година. (1619)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 484, страна 913, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Неготино, на ул. „Пекарев“ бр. 7, на Текстилната конфекција „Пелистер“ — Ресен, согласно со решението бр. 01-2105/1 од 2. XI. 1968 година на присилниот управител на Текстилната конфекција „Пелистер“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1122/68 од 5. X. 1970 година. (1805)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1345, страна 278, книга VI е запишано следното: Трговското претпријатие „Македонија дрво“ — Скопје, ул. „Иво Рибар Јола“ бр. 22, е конституирано на 12. V. 1970 година, согласно со записникот од одржаната седница на 12. V. 1970 година, на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 511 од 30. IX. 1970 година. (1808)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 782, страна 84, книга I е запишано следното: Дејноста на Деловното здружение за унапредување, промет со добиток и добиточни производи, репродукционен материјал и инвестициона опрема „Македонија-кооп“, експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката бр. 01-8678 од 22. VI. 1970 година на управниот одбор на истото од одржаната седница на 19. VI. 1970 година се проширува и со електроопрема.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 634 од 28. IX. 1970 година. (1809)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 926, страна 428, книга VI е запишано следното: Фирмата на Самостојната организација на здружен труд со својство на правно лице, во Скопје, Булевар „ЈНА“ бр. 68-а, на „Словенија промет“ — општо трговско претпријатие и застапување на странски фирми — Љубљана, се менува и гласи: „Словенија промет“ — експорт-импорт, претпријатие за внатрешна и надворешна трговија — Љуб-

љана — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице — Филијала — Скопје, согласно со решението на Окружниот стопански суд во Љубљана Пр. VIII 1079/42, извод од правилата и извод од записникот на Советот на работната заедница на Филијалата во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 742 од 2. X. 1970 година. (1811)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. II. 1970 година, рег. бр. 113/55, книга II е запишано следното: Досегашниот в. д. директор Велјанчески Божидар е поставен за директор на Претпријатието за производство на чевли „Борка Левата“ од Прилеп.

Се овластува досегашниот потписник Велјанчески Божидар, директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 88/70. (583)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. III. 1970 година, рег. бр. 19/69, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. директор Јовановски Илија, е поставен за директор кој ќе ја потпишува Лимаро-браварската задруга „Слобода“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 93/70. (825)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1255, страна 1495, книга V е запишано следното: Досегашниот раководител на Претставништвото и сервис во Скопје, на ул. „Ленинова“ бр. 33, на Товарна господињска опрема „Горење“ Велење, Предраг Симовски разрешен од должност. За раководител на истото е назначен Николовски Александар, кон претставништвото и сервисот во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 25. VI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 591/69 од 22. VI. 1970 година. (1488)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 369, книга VI е запишано следното: Дејноста на Погонот во Куманово, ул. „Народна револуција“ бр. 6, на „Снежана“ — трговско угостителско претпријатие — Ѓорче Петров, согласно со одлуката бр. 925 од 20. VIII. 1970 година на работничкиот совет од одржаната седница на 16. VII. 1970 година во иднина се проширува и со продажба на сите видови алкохолни пијалоци, сите видови готвени јадења, отворање на скара и продажба на цигари и кибрит.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 613 од 19. X. 1970 година. (1789)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 926, страна 428, книга VI е запишано следното: Дејноста на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице во Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 68, на „Словенија-промет“ — општо трговско претпријатие и застапување на странски фирми — Љубљана, се проширува согласно со одлуката на работничкиот совет и со промет на големо и мало со бои, лакови и хемикалии.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 755 од 30. IX. 1970 година. (1814)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1031, стр. 117, книга V е запишано следното: Погонот за декоративни работи во градеж-

ништвото во Скопје, ул. „Битпазарска“ (круг на живин пазар) на Занаетчиското услужно купопродажно набавно претпријатие „Вевчани“ од Вевчани, Струга, се преселува во Скопје, од ул. „Битпазарска“ (круг на живин пазар, на ул. „Гуро Говинов“ бр. 115 во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 581/68 од 25. IX. 1970 година. (1818)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1133 страна 703, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, Стаклорезачката, брусачката и столарската задруга „Дијамант“ — Скопје, бидејќи прераснува во претпријатие под назив: Претпријатие за стакло-брусачки и столарски услуги „Дијамант“ — Скопје, ул. „150“ 66, согласно со одлуката на советот на работната заедница, од одржаната седница на 12. XI. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1246/68 од 7. X. 1970 година. (1825)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 33, страна 457, книга II е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие, на големо, за градежен материјал, огревно дрво и јаглен „Даб“ — Титов Велес, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 7. V. 1968 година, се проширува и со галантериска и баварска стока и играчки, јажарска стока, каделни и јутени производи, чевли, кожа, седларска и ремесна стока, производи од гума, каучук и пластични маси, земјоделски машини и алат, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, часовници и изработки од племенити метали, бои, лакови, хемикалии и прибор, стакло, порецлан и керамичка стока.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 725/68 од 28. IX. 1970 година. (1831)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 55, страна 1213, книга I е запишано следното: Дејноста на Фабриката за конфекција „Единство“ — Тетово, согласно со одлуката бр. 0201/152 од 22. IV. 1969 година на работничкиот совет од одржаната седница, се проширува и со: продажба на метражен и друг текстил, килими, теписи и разна друга ситнурија (галантерија), како и козметички ствари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 665/69 од 25. IX. 1970 година. (1848)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 198, страна 1089, книга I е запишано следното: Дејноста на Волнаарскиот комбинат „Тодор Циповски-Мерџан“ — Тетово, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 23. XI. 1966 година, се проширува и со производство на сите видови трикотажни ткаенини.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 835/68 од 30. IX. 1970 година. (1849)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 272, страна 1301, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, Шумскиот комбинат „Јавор“ — Гостивар, бидејќи се присоединува кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-27374/1 од 16. IX. 1970 година на Централниот работнички совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, од одржаната седница на 16. IX. 1970 година и одлуката бр. 0201-920/1970 година на работничкиот совет на Шумскиот комбинат „Јавор“ — Гостивар од одржаната седница на 28. VIII. 1970 година како Са-

мостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 865 од 30. IX. 1970 година. (1908)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 457, книга VI е запишано следното: Кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, се присоединува Шумскиот комбинат „Јавор“ — Гостивар, согласно со одлуката бр. 02-27374/1 од 16. IX. 1970 година на Централниот работнички совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, од одржаната седница на 16. IX. 1970 година и одлуката бр. 0201-920/1970 година на работничкиот совет на Шумскиот комбинат „Јавор“ — Гостивар, од одржаната седница на 28. VIII. 1970 година, како Самостојна организација на здружен труд без својство на правно лице со следните податоци: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице „Треска“ — Гостивар.

Предмет на работењето на самостојната организација е: а) одгледување и заштита на високо и нискостеблени шуми; б) спроведување на мелiorација и конверзија на деградирани ниски шуми, шикари, шибљаци и очетинување; в) врши продажба на главни и споредни шумски производи во примерна состојба; г) се грижи за одгледување, нега и чување на дивечот и врши надзор над извршување на ловови; д) врши изградување, обнова и одржување на сопствени средства и постројки, како и други шумско-стопански и градежни објекти; е) експлоатација на главни и споредни шумски производи за снабдување на селското население и широката потрошувачка; ж) изведба на шумски културни работи на други стопански организации; з) се бави со земјоделско производство и тоа: гаење на добиток, производство на компир, овоштарство, пчеларство и др.; производство на јаглен и вар; врши изведување на патишта и згради за свои потреби; изработува шумско-уредувачки елаборати; изработува секаков вид столарија, секаков вид бочварски производи, коли и колички од секаков вид, градежни материјали од тврди и меки лисјари; откупува и продава огревно дрво, во подрачјето на СФРЈ; отвора продавници за продажба на производи кои ги произведува.

Самостојната организација на здружен труд, без својство на правно лице „Треска“ — Гостивар, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Костовски Коста, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 788 од 30. X. 1970 година. (1909)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 251, страна 1087, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, Шумско-индустрискиот комбинат „Осогово“ — Крива Паланка, бидејќи се присоединува кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, со одлуката бр. 01-680/1 од 28. IV. 1970 година на работничкиот совет, на Шумско-индустрискиот комбинат „Осогово“ — Крива Паланка, од одржаната седница на 3. IV. 1970 год. и одлуката бр. 02-7564/1 од 17. III. 1970 год. на Централниот работнички совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, од одржаната седница на 7. III. 1970 година, како Самостојна орга-

низација на здружен труд, без својство на правно лице „Треска“ — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 874 од 6. XI. 1970 година. (1914)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 285, страна 43, книга II е запишано следното: Кон Трговското претпријатие за увоз-извоз „Вардар“ — Скопје, се присоединува Мермерниот комбинат од Прилеп и Рударско-индустрискиот комбинат „Силекс“ — Кратово, согласно со одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие за увоз-извоз „Вардар“ — Скопје, од одржаната седница на 30. III. 1970 година, одлуката на работничкиот совет на Рударско-индустрискиот комбинат „Силекс“ — Кратово, со одржаната седница на 13. VII. 1970 година, и одлуката на работничкиот совет на Мермерниот комбинат — Прилеп, од одржаната седница на 31. III. 1970 година, како Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице, со следните податоци:

Трговско претпријатие за увоз-извоз „Вардар“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице, Самостоен погон „Силекс“ — Кратово. Предмет на работењето на Самостојната организација е експлоатација на силекс и добивање на разни производи од него (силекс-сегменти, силекс-кугли, силекс-гранулат, колерганти, млинско и воденичко камење, силекс-зрно, мелен силекс и други производи); експлоатација и преработка на перлити, туфови, бетонити, кристали и бели кварцови, како и друга минерална сировина од граната неметали и произведува производи на база на магнезити и разни премазии за потребите на дрвната, градежната и кожарската индустрија, пласирајќи ги сировините, полу-производите и готовите производи на пазарот во СФРЈ; продажба на селскостопански производи, брашно, концентрат — сточна храна, сол, јужно овошје, сувомесни производи, индустриско-прехранбени производи, млечни производи, сите видови природни и вештачки пијалоци, пиво, цигари, кибрит, сапун и детерџенти, гумени производи (опинци); одржување и изградба на станбени згради.

Самостојниот погон „Силекс“ — Кратово, ќе го потпишуваат, во границите на овластувањето, Ивановски Данилов Љубосав, директор и Лазаревски Александров Павле, в. д. шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Со присоединувањето кон Трговското претпријатие за увоз-извоз „Вардар“ — Скопје, Рударско-индустрискиот комбинат „Силекс“ — Кратово, се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, кај овој суд, од рег. бр. 161, страна 449.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 769 од 30. X. 1970 година. (1913)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 277, книга VI е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-21619/1 од 30. VI. 1970 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 30. VI. 1970 година се проширува и со: производство и продажба на приколки, на пловни објекти (чамци од секаков вид и димензии, јахти и други слични производи подесни за развој на туризмот); продажба на санитари уреди — материјали (вече) шољи, канализациони одводни и доводни цевки, железни шипки и сè друго што е неопходно потребно за финално опремување на станот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 615 од 26. X. 1970 година. (1927)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 741, страна 271, книга III е запишано следното: На досегашниот директор на Филијалата за СРМ — Скопје на „Интерекспорт“ — Претпријатије за меѓународна трговија — Белград, Путински Салтир, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Филијалата за СРМ — Скопје на „Интерекспорт“ — претпријатије за меѓународна трговија — Белград, е назначен Негријевски Трајан, кој Филијалата за СРМ — Скопје, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 25. V. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 440 од 26. X. 1970 година. (1929)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат и штембил под назив: „Тракторско службено претпријатије „Адо Караманов“ — Радовиш“, се огласуваат за неважни. (1408)

Загубените печат и штембил на име „Сојуз на студентите на Југославија“ — факултетски одбор на Правен факултет — Скопје“ се огласуваат за неважни. (1610)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Симо Таневски, ул. „Кл. Охридски“ — 1, Куманово. (1375)

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Владанка Трендовска, ул. „Павле Станоев“ — 15, Куманово. (1426)

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Гордана Петковска, ул. „Вр. Филипови“ бр. 7, Куманово. (1425)

Легитимација за резервен офицер, генерал, адмирал и војни чиновници во Југословенска армија, издадена во Карловац во 1952 година на име Иван Н. Велков, ул. „Младинска“ бр. 20, Штип. (1483)

Лична карта бр. 24984, издадена од ОВР — Прилеп на име Воислав Аврамоски, ул. „Раде Иваноски“ бр. 78, Прилеп. (1378)

Лична карта бр. 2847, издадена од ОВР — Винаца на име Петар Спасов, ул. „11 октомври“ бр. 10, Винаца. (1442)

Лична карта на име Стојан Филиповски, ул. „П. Попоски“ — Гостивар. (1454)

Лична карта на име Томче Симоски, ул. „Б. Миладинови“ бр. 310, Тетово. (1464)

Воена книшка на име Максим Г. Максимоски, Гостивар. (1468)

Воена книшка издадена од В. П. 8924/1 — Београд на име Стојан Иван Башковски, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 42, Куманово. (1480)

Лична карта бр. 1020, издадена од ОВР — Винаца на име Александар Даниловски, ул. „Карл Маркс“ бр. 4, Винаца. (1483)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Марин Ризински, ул. „Доне Божинов“ бр. 24, Куманово. (1543)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Томислав Шутевски, ул. „Ш. Македонска“ бр. 9, Куманово. (1544)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Мухарем Хамиди, с. Липково, Куманово. (1546)

Ученичка книшка издадена од Осумгодишното училиште „Даме Груев“ с. Градско, на име Трајанка Ристова, Градско, Т. Велес. (1381)

Свидетелство за незавршен III клас издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово, на име Часлав Трајковски, Железничка станица, Куманово.

Воена книшка на име Риза Шабана Имери, с. Горно Палчиште, Тетово. (1550)

Пасош бр. 02484, издадена од Гостивар на име Абдулхади Илјази, с. Врпчиште, Гостивар. (1552)

Сообраќајна дозвола издадена од ОВР — Делчево на име Раде Јаневски, с. Илијово, Делчево.

Лична карта издадена од ОВР — Делчево на име Раде Јаневски, с. Илијово, Делчево. (1561)

Воена книшка издадена од Охрид на име Сакип Идризи, с. Стројане, Гостивар. (1566)

Лична карта бр. 16770 издадена од СВР — Тетово на име Руфат Руфати, ул. „Витолска“ бр. 44, Тетово. (1575)

Воена книшка на име Доне Петанчковски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 48/1—3, Битола. (1582)

Пасош бр. 078614 издаден од ОВР — Гостивар на име Бешир Асани, с. Чергране, Гостивар. (1586)

Воена книшка на име Амет И. Исени, с. Долно Палчиште, Тетово. (1600)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Ремзи и Хамзи Арифџи, Скопје. (4847)

Свидетелство за завршен испит за квалификуван работник — аутомеханичар издадена од Градежно училишниот центар во Скопје на име Даме Николовски, Скопје. (4848)

Земјоделски здравствени легитимации издадени од ЗСО — Прилеп на име Тоде и Драгица Спасовски, Скопје. (4849)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Минире Речепи, Скопје. (4850)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Олгица Граовска, Скопје. (4851)

Диплома за положен испит за висококвалификуван работник — аутомеханичар издадена од Градско собрание — Скопје на име Јованче Георгиев, Скопје. (4852)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодорка Јовановска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојна Јовановска, Скопје. (4854)

Работна книшка издадена од Куманово на име Груица Митровиќ, с. Матејче, Куманово. (4855)

Индекс бр. 9066, издаден од Правни факултет — Скопје на име Марија Пилева, Скопје. (4856)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Неготино на име Марија Пилева, Скопје. (4857)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Диба Трајковска, с. Драчево, Скопје. (4858)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кевсер Аџрула, Скопје. (4859)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зукифли Селмани, Скопје. (4860)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Блашковски, Скопје. (4861)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Илиевски, Скопје. (4862)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Нанко Видановски, Скопје. (4863)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душан Б. Атанасовски, Скопје. (4864)

Индекс бр. 12620, издаден од Философскиот факултет — Скопје на име Зора Д. Галевска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Трајковски, Скопје. (4866)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Руса Атанасовска, Скопје. (4867)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Занадечкото училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Бранко Спасовски-Скопје. (4868)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Климе Несторовски, Скопје. (4869)

Оружен лист бр. 4402 за ловечка пушка и бр. 4403 за ловечки карабин издадени од СВР — Скопје на име Невзат Ислами, Скопје. (4870)

Ученичка книшка за IV одделение, издадена од Осмолетката „Кочо Рацин“ — Скопје на име Исамедин Амедов, Скопје. (4871)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исамедин Амедов, Скопје. (4872)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милош М. Буквиќ, Скопје. (4873)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симеон Петковски, Скопје. (4874)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јанинка Бошњакова, Скопје. (4875)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Матески, Скопје. (4876)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томица Димитровски, Скопје. (4877)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Соња Пепељуговска, Скопје. (4878)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Менка и Предраг Цветковски, Скопје. (4879)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Марија и Игор Стојковски, Скопје. (4880)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ремзи Имеровски, Скопје. (4881)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамо Синановиќ, Скопје. (4882)

Диплома за завршено Електро стопанско училиште — Скопје на име Митре Грковски, Скопје. (4883)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верица Асанова, Скопје. (4884)

Здравствена легитимација бр. 436595 издадена од ЗСО — Скопје на име Љиљана Златевска, Скопје. (4885)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Ангеловска, Скопје. (4886)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Јаковац, Скопје. (4887)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Загреб на име Бранко Јаковац, Скопје. (4888)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Лазарова, Скопје. (4889)

Индекс бр. 9237, издаден од Правни факултет — Скопје на име Биљана Бражанска, Скопје. (4890)

Свидетелство за незавршено IV година, издадено од Училиштето за применета уметност во Скопје на име Шефкет Таировски, Скопје. (4891)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вангел Јанкуловски, Скопје. (4892)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радмила Милковска, Скопје. (4893)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Младенов, Скопје. (4894)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благица Наунова, Скопје. (4895)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Герман Ушлиновски, Скопје. (4896)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубе Здравковски, Скопје. (4897)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ефтим Николов, Скопје. (4898)

КОНКУРСИ

ЗАДРУЖНИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „МАЛИНА“ КРИВА ПАЛАНКА

распишува
К О Н К У Р С

за директор на работната организација

УСЛОВИ:

— да има висока стручна подготовка од земјоделска или економска насока со 5 години работна практика на раководни работни места,

— да има виша стручна подготовка од земјоделска или економска насока со 6 години работна практика на раководни работни места,

— да има стручна подготовка од земјоделска насока со 8 години работна практика на раководни работни места,

— да не му е со судска или друга одлука забрането вршењето на должноста директор на работна организација.

Молбите се поднесуваат до ЗЗ „МАЛИНА“ — Крива Паланка за „Конкурсната комисија“.

Покрај молбата потребно е да се достават и документи за доказ дека се исполнети условите од овој конкурс.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавување на конкурсот во „Службен весник на СРМ“. (883)

Конкурсната комисија на Гинеколошко-акушерската клиника на Медицинскиот факултет — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Лекар за планирање на фамилија 1

УСЛОВИ:

1. Да е лекар гинеколог специјалист.

2. Да има специјалистичка практика преку 10 години.

3. Знаење на еден странски јазик.

Предност имаат лицата кои се афирмирале со својата работа во оваа област и кои имаат стручни публикации.

Пријави, заедно со документите за прием да се испраќаат до Конкурсната комисија на Гинеколошко-акушерската клиника на Медицинскиот факултет — Скопје.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на СРМ“. (882)

Советот на факултетот на Природно-математичкиот факултет — Скопје, врз основа на чл. 138 и 150 од Законот за високото школство на СРМ,

распишува

К О Н К У Р С

I. За избор на по еден наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент или предавач, за предметите:

— оптика

— хистологија и ембриологија

— физичка географија

II. За избор на еден асистент при Хемискиот институт.

Пријавите во по четири примероци од кои едната таксирана со 1 нов динар т. марка, се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се приложува дипломата за завршена високошколска настава (природно-математички факултет), кратка биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од трудовите.

За кандидатите кои ќе конкурираат за работното место асистент, посебен услов е познавање на еден странски јазик (англиски, француски, германски или руски), што ќе го докажат со уверение од соодветните катедри при Филозофскиот факултет или школата за странски јазици.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето. (881)

Врз основа на одлуката од Советот на работната заедница, Конкурсната комисија при Народниот театар — Куманово

распишува
К О Н К У Р С

за примање на нови членови на Театарот од сезоната 1971/72 и тоа:

— ДВАЈЦА АРТИСТИ
— ДВАЈЦА СТАЖАНТИ — АРТИСТИ (АРТИСТКИ)

Посебни услови:

ЗА АРТИСТИ: Завршено високо образование — Театарска академија (соодветен отсек) или филозофски факултет, односно најмалку средно образование. (Примените кандидати без оформено образование даваат обврска дека во одреден рок ќе го дооформат образованието).

ЗА СТАЖАНТИ — АРТИСТИ (АРТИСТКИ): Најмалку средно образование.

Примените кандидати без оформено образование даваат обврска дека во одреден рок ќе го дооформат образованието.

Општи услови:

— кандидатите да не се осудувани, како и да не се под истрага;

— да ја регулирале воената обврска (за машките кандидати);

— да покажат талент на аудицијата што е обавезна за сите кандидати, а за која треба да подготват:

- еден монолог, од драма или комедија,
- една рецитација,
- една песна (забавна или народна).

Сето ова по слободен избор на кандидатите.

Покрај ова секој кандидат на аудицијата ќе добие задача да прочита непознат прозен текст, а потоа да се обиде уметнички да го интерпретира. Исто така ќе добие задача и за мизансценска импровизација.

Конкурсот е отворен и трае до 20 јуни 1971 година, односно до пополнување на работните места.

За времето кога ќе се изврши аудицијата, кандидатите ќе бидат известени дополнително, со писмо.

Комплетираните молби да се доставуваат до Народниот театар — Куманово лично, секој работен ден од 7 до 14 часот, или по пошта.

Некомплетираните документи нема да се земат предвид за разгледување, а неподготвените кандидати нема да се допуштаат на аудиција.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ПОЛИКЛИНИКАТА НА РСВР — СРМ — СКОПЈЕ

распишува
К О Н К У Р С

за пополнување на едно работно место — лекар специјалист по гинекологија и акушерство.

Услови: Медицински факултет и специјалистички испит по гинекологија и акушерство.

Личниот доход според Правилникот за лични доходи на работниците на Поликлиниката на РСВР — СРМ за работното место лекар специјалист.

Комплетираните документи ќе се примаат во соба бр. 28 при Поликлиниката на РСВР — СРМ — Скопје. Некомплетираните документи Конкурсна комисија нема да ги зема предвид.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Медицинскиот центар во Титов Велес, врз основа на членот 33 од Правилникот за стручно образование и усовршување на работниците во Центарот а по претходна согласност на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика

распишува

К О Н К У Р С

за упатување на лица на специјализација по следните специјалности:

1. Еден лекар по Епидемиологија
2. Еден лекар по заразни болести
3. Еден лекар по Неуропсихијатрија
4. Еден лекар по фтизиологија

УСЛОВИ: Кандидатите под точките 1, 2, 3 и 4 треба да ги исполнуваат следните услови:

- завршена приправничка практика,
- положен стручен испит,

— познавање на еден странски јазик во обем потребен за да се следи стручната литература.

Кандидатот треба да е во работен однос со Центарот.

Личниот доход се одредува согласно со Правилникот за распределба на личните доходи на Центарот.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребната документација се доставуваат до одделот за општи работи при Медицинскиот центар Т. Велес. (964)

СОДРЖИНА

Страна

- | | | |
|------|---|-----|
| 99. | Заклучоци за традиционалните културно-уметнички манифестации во Републиката | 305 |
| 100. | Заклучоци за марксистичкото образование на средношколската младина — — — | 306 |
| 101. | Решение за именување Управен одбор на Републичкиот фонд за заштита од градобијност — — — — — | 307 |
| 102. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството — | 307 |
| 103. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта — — — — — | 308 |
| 104. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за води — — — — — | 308 |
| 105. | Одлука за измени и дополненија на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање, за износот на заштитниот додаток и другите услови за обезбедување, користење и губење право на тој додаток — — — — — | 308 |
| 106. | Одлука за определување височината на додатокот за помош и нега — — — — | 309 |